



Скопје, 03.04.2019 година

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА ПРВО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА ВЕТЕРАНИ/КИ 2019

- ❖ Првенството ќе се одржи во Прилеп во Спортска сала во СОУ Ристе Ристески Ричко Прилеп, нас.Точила бб Прилеп, на **14/04/2019** година (Недела), во организација на ЦФМ и техничка организација на ЦК "СЕИШИН" - Прилеп и ЦК "САНКАКУ" - Прилеп.

Џудистите немораат да бидат регистрирани во некој џудо клуб, но задолжително да имаат полиса за осигурување.

➤ **Право на учество** имаат џудисти родени 1989 и постари кои имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

➤ **Тежински категории:**

Ветерани: 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кгр. = 7 категории

Ветеранки: 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кгр. = 7 категории

➤ **Старосни категории**

F1 / M1: (30 - 34 год) **F2 / M2:** (35 - 39 год) **F3 / M3:** (40 - 44 год)

F4 / M4: (45 - 49 год) **F5 / M5:** (50 - 54 год) **F6 / M6:** (55 - 59 год)

F7 / M7: (60 - 64 год) **F8 / M8:** (65 - 69 год) **F9 / M9:** (70 - 74 год)

F10 / M10: (75 - 79 год) **F11 / M11:** (80 и повеќе години)

➤ **Програма:**

Контролно мерење 08:00 – 08:15 часот

Пријавување на натпреварувачите 08:15 – 08:30 часот

ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ

08:30 – 09:15 ЧАСОТ

Ждрепка	09:15 – 10:30 часот
Свечено отварање	10:30 – 11:00 часот
Почеток на натпреварите	11:00 часот

➤ **Траење на борбите**

➤ Ветерани: 3 минути и 2,5 минути

- од М1 / F1 до М6 / F6: три (3) минути, М7 / F7 и над: две и пол (2 .5) минути

Натпреварите ќе се одржат по систем соодветно по бројот на пријавените натпреварувачи по категорија.

➤ **Финансиски одредби:**

Финансиските средства за официјалните лица се на трошок на ЦФМ.

➤ **Пријавување на ветераните за учество на државното првенство за ветерани-ки е задолжително од причини што Натпреварувачката комисија треба да ги обработи податоците за учесниците, со цел електронско водење и ждребање на натпреварот, пријавувањето трае најдоцна до 12/04/2019 година (Петок) на:**

✓ e-mail: office@judo.org.mk

Цудистите кои нема да достават пополнета пријава со сите барани податоци (име презиме, категорија, датум на раѓање) во рокот, за да пријават натпреварувачи на лице место ќе треба да платат по 300,00 денари по натпреварувач.

Ве замолуваме да се придржувате кон сатницата, нема да биде толерирано каснење на натпреварувачите.

Официјалните лица тренерите задолжително да ги носат своите легитимации

Џудо Федерација на
Македонија

Натпреварувачка комисија

Ниола Божиновски

